

Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 18 и член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 16 од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр. 116/19 и бр.93/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 31 јануари 2022 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија САТЕЛИТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Куманово, со седиште на ул. 2 (Карпош) бр.1 Куманово, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата „МХЕЦ ОСТРИЛСКА“ со реф.бр.253.
2. Податоци за носителот на оваа одлука:
 - назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија САТЕЛИТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Куманово, со седиште на ул. 2 (Карпош) бр.1 Куманово,
 - единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-261,
 - назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕЦ ОСТРИЛСКА“ со реф.бр.253,
 - податоци за локација на електроцентралата: КП бр.405 КО Острилци, општина Крушево,
 - инсталирана моќност на електроцентралата: 432 kW,
 - планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 864.590 kWh,
 - повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕЦ ОСТРИЛСКА“ со реф.бр.253, УП1 бр. 08-280/21 од 3 јануари 2022 година, односно се одобрува користење на повластените тарифи за одделните блокови, според следната табела:

Блок	Количина на испорачана електрична енергија по блокови (kWh)	Повластена тарифа за испорачаната електрична енергија по блокови (€/kWh)
I	≤ 85.000	12,00
II	> 85.000 и ≤ 170.000	8,00
III	> 170.000 и ≤ 350.000	6,00
IV	> 350.000 и ≤ 700.000	5,00
V	> 700.000	4,50

- период на користење на повластената тарифа: 20 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ја доставува оваа одлука до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, операторот на пазарот на електрична енергија и операторот на електродистрибутивниот систем.
4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Друштвото за производство на електрична енергија САТЕЛИТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Куманово, со седиште на ул. 2 (Карпош) бр.1 Куманово, согласно Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа (во понатамошниот текст: Правилник), на 17 јануари 2022 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Барање за донесување на решение за стекнување на статус на повластен производител заведено под архивски број УП1 бр. 08-08/22 и Барање за користење на повластена тарифа на електрична енергија заведено под архивски број УП1 бр. 08-09/22 за хидроелектроцентралата „МХЕЦ ОСТРИЛСКА“ со реф.бр.253, со инсталирана моќност од 432 kW и со локација на КП бр.405 КО Острилци, општина Крушево.

Друштвото за производство на електрична енергија САТЕЛИТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Куманово е носител на Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕЦ ОСТРИЛСКА“ со реф.бр.253, УП1 бр. 08-280/21 од 3 јануари 2022 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.4/22).

Врз основа на член 191, став (9) од Законот за енергетика*, и член 13 став (1) од Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика на 21 јануари 2022 година побара Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија да издаде потврда за хидроелектроцентралата „МХЕЦ ОСТРИЛСКА“ со реф.бр.253 на Друштвото за производство на електрична енергија САТЕЛИТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Куманово.

На 26 јануари 2022 година Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија издаде Потврда бр. 03-49/2 дека хидроелектроцентралата „МХЕЦ ОСТРИЛСКА“ со реф.бр.253, на Друштвото за производство на електрична енергија САТЕЛИТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Куманово е изградена и ги исполнува услови и инсталираната моќност утврдени со Уредбата за мерките за поддршка на производството на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.29/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.278/19 и бр.236/21).

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест и е прогласена кризна состојба, а во интерес на зачувување на здравјето на странките, Регулаторната комисија за енергетика со Решение бр.02-221/2 од 31 јануари 2022 година, одлучи да се одржи седница за донесување на оваа одлука без одржување на подготвителна седница.

Од доставената документација од страна Друштвото за производство на електрична енергија САТЕЛИТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Куманово се утврди дека Барањето за користење на повластена тарифа на електрична енергија заведено под архивски број УП1 бр. 08-09/22, за „МХЕЦ ОСТРИЛСКА“ со реф.бр.253, е комплетна и нема недостатоци и издадената Потврда од Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија е позитивна.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

УП1 бр. 08-09/22
31 јануари 2022 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија
Марко Бислимоски